



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 9 мај 1960  
Скопје  
Број 15      Год. XVI

Претплата за 1960 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

112.

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 април 1960 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 28 април 1960 година.

У. бр. 3

29 април 1960 година

Скопје

Претседател  
на Народното собрание,  
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

##### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Со овој закон на територијата на Народна Република Македонија се воведува и организира здравствено осигурување на земјоделските производители.

###### Член 2

Со здравственото осигурување на земјоделските производители им се осигурува користење на здравствена заштита врз основа на заемното поднесување на трошоците.

###### Член 3

Здравственото осигурување на земјоделските производители е основно и проширено.

Основното здравствено осигурување на земјоделските производители (во натамошниот текст: основно осигурување) е општо, задолжително и единствено за сите земјоделски производители на кои, под условите и начинот предвидени со овој закон им се обезбедува еднаков обем здравствена заштита.

Проширеното здравствено осигурување на земјоделските производители (во натамошниот текст: проширено осигурување) е единствено и задолжително

за сите земјоделски производители на подрачјето за кое тоа се воведува.

Со проширеното осигурување, под условите и начинот определени со овој закон и соодветните одлуки на народните одбори, на земјоделските производители им се обезбедува здравствена заштита во поширок обем, како и користење под поповолни услови на здравствената заштита што им е обезбедена со основното осигурување.

###### Член 4

Според одредбите на овој закон се осигурани сите лица што се занимаваат со земјоделска дејност, лов и риболов (во натамошниот текст: земјоделски производители) како редовно занимање, без оглед на тоа дали имаат приходи и од друго самостојно занимање, како и членовите на нивните домаќинства што ги издржуваат тие.

###### Член 5

Право на здравствено осигурување во смисла на чл. 4 и 5 од овој закон имаат следните членови на семејството на земјоделскиот производител:

1) брачниот другар, како и децата (брачни, вонбрачни, усвоени, посинчиња и деца без родители земени на издржување) додека наполнат 18 години, а ако се на школување до крајот на пропишаното редовно школување, а најмногу до 25 годишна возраст, под услов да ги издржува земјоделскиот производител;

2) родителите, очувот и маќеата, дедото и бабата ако се неспособни за работа и немаат сопствени приходи доволни за издршка, па поради тоа ги издржува земјоделскиот производител.

###### Член 6

На земјоделските производители кои се здравствено осигурени по други основи од социјалното осигурување не се однесуваат одредбите на овој закон.

###### Член 7

Здравствената заштита на земјоделските производители им ја укажуваат здравствените установи на јавната здравствена служба.

За остварување правата од здравственото осигурување се грижат заводите за социјално осигурување.

###### Член 8

Земјоделските производители имаат право на судска заштита за остварување на нивните права од здравственото осигурување.

###### Член 9

Правата од здравственото осигурување на земјоделските производители не можат со договор да менуваат ниту да се пренесуваат на друго лице.

## Член 10

Финансиските средства за здравственото осигурување на земјоделските производители се осигуруваат со придонес што го плаќаат земјоделските производители и другите граѓани што имаат подложни приходи на данок од селско стопанство, со придонес од буџетот и со други приходи определени по одредбите на овој закон.

## Член 11

Трошоците за здравствената заштита, што земјоделските производители ја користат по основ на основното осигурување, ги поднесува, во целост, фондот за здравственото осигурување, а само во определени случаи определен дел од трошоците плаќа непосредно корисникот на здравствената заштита.

Трошоците на здравствените услуги што се обезбедуваат со проширеното осигурување по одлуките на народните одбори на околиите односно општините во сите случаи ги поднесува делумично фондот, а делумично корисникот, во сразмера определена со одлуката за установување на проширеното осигурување.

## Член 12

За одделни категории земјоделски производители, со определена имотна состојба, општинскиот народен одбор, со рамноправно учество на обата собора, може да одлучи делот од трошоците за определени видови здравствена заштита, што според законот треба да го плаќат самите корисници, во целина или делумично да биде на товар на буџетот на општината.

## Член 13

За спроведување на здравственото осигурување по овој закон се установуваат околски фондови за здравствено осигурување на земјоделските производители и фондови за реосигурување при Републичкиот завод за социјално осигурување.

За израмнување на разликите помеѓу приходите и расходите во фондовите за здравственото осигурување на земјоделските производители, што настануваат поради вонредни ризици, може во Републичкиот завод за социјално осигурување да се образуваат фондови за доброволно здравствено реосигурување на земјоделските производители.

Со фондовите се управува според начелата за општественото самоуправање.

Фондовите се правни лица.

Секој фонд за своите обврски одговара во границите на своите средства.

## II. ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ

## Член 14

Со основното осигурување на земјоделските производители им се осигурува правото да го користат здравственото осигурување без непосредно плаќање на дел од трошоците на здравствената заштита и тоа за:

1) лекување во сите здравствени установи, вклучувајќи ги и лековите во случај на заболување од колера, чума, жолта треска, големи сипаници, пегавец, повратна треска, трбушен тифус, паратифус, менингитис, летаргичен енцефалитис, заразна жолтица, сакагија, дифтерија, тетанус, црн пришт,

лепра, беснило, вејлова болест, кју грозница, лептоспирози, туларемија, полиомелитис, бабина треска, Кала Азар, трахома, дизинтерија, шарлах, црвен ветар, мали сипаници, голема кашлица, малтешка треска, Бангова болест, гонореја, луес, мек чир, четврта венерична болест, микоза и маларија;

2. лекување од соодветни здравствени установи во случај на заболување од душевни болести, кога разболеното лице е опасно по животот на други лица;

3. вакцинирање, кога е тоа задолжително според посебни прописи;

4. дезинфекција, дезинсекција и дератизација во стан, кога медицински се индицирани поради појава на заразна болест;

5. амбулантно-поликлиничко лекување на сите форми заболувања од туберкулоза, малигни тумори, заразни заушки (паротитис), микроспорија, фавус и трихофолита;

6. лекување и полна опсрба на родилките во стационарните установи за време на пороѓајот до 7 дена;

7. амбулантно-поликлиничко лекување на деца до 3 години возраст од која било болест.

Извршниот совет може да определи и други случаи на заболувања во рамките на основното осигурување, без непосредно плаќање на трошоците од земјоделските производители.

## Член 15

Земјоделските производители по основ на основното осигурување имаат право на користење здравствена заштита со непосредно плаќање на дел од трошоците во случаи на заболување од болести што не се определени во претходниот член, и тоа:

1. за амбулантно-поликлинички прегледи (општи и специјалистички) од пропишаната цена на услугата — — — — — 50%

2. за болничко лекување на деца до 3 годишна возраст, со право на опсрба и на мајката која го дои детето до 1 година, од пропишаната цена на услугата — — — — — 10%

3. за амбулантно-поликлиничко и болничко лекување на претшколски деца, ученици и студенти до крајот на пропишаното школување, но најдоцна до 25 годишна возраст, од цената на услугата — — — — — 15%

4. за стационарно лекување на сите форми заболувања од активна туберкулоза и малигни тумори во случаите кога е потребна хируршка интервенција од цената на болничкиот ден — — — — — 15%

5. за лекарска и друга стручна помош пред и по пороѓајот во сите здравствени установи и во домот на родилката, ако е во врска со бременоста и пороѓајот, од цената на услугата — — — — — 25%

6. за вадење и лекување на заби со пломбирање од цената на услугата — — — — — 50%

7. за незадолжителни вакцинации од цената на услугата — — — — — 75%

8. за лекување во стационарни установи ако во овој член не е поинаку определено:

а) за првите 30 дена 50% од цената на болничкиот ден;

б) за преку 30 дена 30% од цената на болничкиот ден.

9. за лекови и санитарски материјали кога во цената на здравствената услуга не се пресметани — — — — — 50%

Преостанатиот дел од трошоците на здравствената услуга, односно болничкиот ден го плаќа фондот на здравственото осигурување на земјоделските производители.

### III. ПРОШИРЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 16

Проширено осигурување на земјоделските производители може да се установе на подрачјето на поодделна околина односно општина ако тоа го дозволува економската положба на земјоделските производители и развиеноста на здравствената служба.

#### Член 17

Проширено осигурување се воведува со одлука на народниот одбор на општината односно околината, но по претходно изјаснување на собирите на земјоделските производители од подрачјето на општината односно околината.

Одлуката од претходниот став народниот одбор ја донесува со рамноправно учество на обата собора, ако за воведувањето на проширено осигурување претходно се изјаснило мнозинството на собирите на земјоделските производители од подрачјето на општината односно околината.

Извршниот совет ќе донесе поблиски прописи за составот, свикувањето, одржувањето и работата на собирите на земјоделските производители.

#### Член 18

Со проширеното осигурување на земјоделските производители, под определени услови, со овој закон може да им се осигури право на:

1. заботехничка помош и забни протетички средства;
2. протези и други ортопедски помагала и санитарни направи;
3. лекување во природни лекувалишта и оповравилишта најмногу до 21 ден, кога е тоа неопходно потребно;
4. патни и дневни трошоци;
5. други видови на здравствена заштита.

#### Член 19

Со проширеното осигурување на земјоделските производители може да им се осигура користење на одделни видови здравствена заштита од член 15 од овој закон под поповолни услови од условите определени со тој член. Делот на трошоците на здравствените услуги што ќе го плаќа фондот за здравствено осигурување во овие случаи задолжително ќе биде поголем од делот на трошоците што непосредно ќе го плаќа земјоделскиот производител.

#### Член 20

Правата што се осигуруваат за определено подрачје по основот на проширеното осигурување и условите под кои тие права се користат се утврдуваат со одлука на народниот одбор што го вовел проширеното осигурување. Со оваа одлука се опре-

делува и придонесот што ќе го плаќаат земјоделските производители за образување фонд за проширеното осигурување.

Одлуката од претходниот став народниот одбор ја донесува со рамноправно учество на обата собора.

#### Член 21

Надлежниот народен одбор, на начинот одреден во член 17, може да го укине проширеното осигурување воведено на неговото подрачје. Со одлуката за укинување се определува намената и начинот на употребата на преостанатите средства во фондот на проширеното осигурување, како и начинот на покривање на вишоците на расходите над приходите ако настанале во неговото работење.

Надлежниот народен одбор задолжително донесува одлука за укинување на проширеното осигурување кога приливот на предвидените средства по претсметката на фондот во претходната година биле помалку од 50%, а средства за покривање вишоците на расходите над приходите на фондот за проширеното осигурување не се обезбедени за наредната година.

#### Член 22

Ако земјоделскиот производител се затекне во користење на право на проширеното осигурување во време на неговото укинување, ќе продолжи тоа да го користи до оздравувањето, но најмногу до 3 месеца од влегувањето во сила на одлуката за укинување на проширеното осигурување.

Недостигот на средства за покривање на расходите од претходниот став се надоместува од буџетот на општината.

### IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

#### Член 23

Земјоделските производители ја остваруваат здравствената заштита при здравствените установи на јавната здравствена служба врз основа на пропишана здравствена легитимација со која го докажуваат својството на осигуреник односно осигурено лице.

Во итни случаи органите на јавната здравствена служба не можат да откажат здравствена помош и ако осигуреникот односно осигуреното лице не е во можност да го докаже својството на осигурено лице.

#### Член 24

Здравствените легитимации на земјоделските производители им ги издава околинскиот завод за социјално осигурување на пропишан образец.

Образецот за здравствена легитимација, рокот за нејзиното издавање и начинот на употребата ги пропишува Секретаријатот за труд на Извршниот совет во согласност со Советот за народно здравје на НРМ.

#### Член 25

Земјоделските производители ја користат здравствената заштита во обемот определен со овој закон и прописите на народниот одбор, по правило, кај здравствените установи што укажуваат определени видови здравствена заштита на подрачјето на кое се наоѓа нивното место на живеење.

Во случај ако здравствената установа на наведеното подрачје не може да укаже соодветна здравствена заштита, земјоделскиот производител само со упат на здравствената установа од подрачјето на неговото место на живеење ќе може да користи право на здравствена заштита кај здравствената установа од друго подрачје.

#### Член 26

Делот на трошоците од здравствените услуги што по одредбите на овој закон и прописите на народниот одбор паѓаат на товар на земјоделските производители, осигуреникот непосредно ѝ го плаќа на здравствената установа што му укажала здравствена заштита.

Ако корисникот на медицинската помош од претходниот став не го плати својот дел на трошоците, а здравствената установа била должна да укаже здравствена заштита, наплатата ќе се изврши од општинскиот народен одбор.

Општинскиот народен одбор, кој ги платил трошоците за укажаната здравствена заштита по претходниот став, има право на наплата на тие трошоци од корисникот, по прописите за присилна наплата на даноците.

#### Член 27

Фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители може со здравствените установи да склучува договор за паушално плаќање на здравствените услуги и за други услови под кои ќе се дава здравствена заштита на земјоделските производители.

#### Член 28

Поднесоците, исправите и другите управни акти што се однесуваат за остварување правата по одредбите на овој закон, се ослободени од плаќање на административни такси.

### V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 29

Средствата за финансирањето на здравственото осигурување на земјоделските производители се осигуруваат од придонесите и другите приходи определени со член 10 од овој закон.

Придонесите од претходниот став се определуваат со општа норма.

#### Член 30

Општата норма на придонесите за основното здравствено осигурување на земјоделските производители ја утврдува за секоја година Народното собрание со општествениот план или со посебна одлука.

Висината на општата норма на придонесите се определува во зависност од потребите за покривање на вкупните расходи за основното здравствено осигурување на земјоделските производители.

#### Член 31

Општата норма на придонесите од претходниот член се распределува на:

1. норма на придонесот што ја плаќаат земјоделските производители, и

2. норма на придонесот што ја уплатуваат општините односно околиците од средствата на својот буџет.

#### Член 32

Нормата на придонесот што го плаќаат земјоделските производители се определува во зависност од приходите на земјоделските домаќинства, односно бројот на членовите на домаќинството што се опфатени со здравствено осигурување или со примена на обете основи.

Придонесот што го уплатуваат општините, односно околиците од средствата на својот буџет не може да биде помал од една третина од висината на предвидените расходи во фондот на основното осигурување на земјоделските производители.

#### Член 33

Како основ за пресметување на придонесот за основното осигурување се зема катастарскиот приход од земјоделската дејност, како и приходите од споредните стопански дејности во земјоделието што подлежат на данок односно бројот на осигурените членови на земјоделското домаќинство или обата основа.

Како основ за пресметување на придонесот за основното осигурување на лица што не се облаѓаат со катастарски приходи а остваруваат приходи од земјоделие, се зема бројот на членовите на домаќинството.

Нормата на придонесот од претходниот став за секоја година ја утврдува Народното собрание со општествениот план или со посебна одлука.

#### Член 34

Придонесот за проширеното осигурување на земјоделските производители го определува по предлог од управниот одбор на фондот надлежниот народен одбор со рамноправно учество на обата собора.

За проширено осигурување со пропис на народниот одбор се установува посебен додатен придонес по катастарскиот приход или од член на домаќинството. Овој придонес го плаќаат земјоделските производители.

Придонесот од претходниот став се определува најмалку во онаа висина со која на фондот му се осигуруваат потребните средства за покривање на расходите што настануваат поради спроведувањето на проширеното осигурување.

#### Член 35

Придонесот за здравственото осигурување ќе го наплатуваат народните одбори на општините од земјоделските производители едновременно и сразмерно спрема наплатениот данок односно аконгациите на име данокот на доход од земјоделие.

При пресметувањето и наплатата на придонесот за здравствено осигурување ќе се применуваат прописите за пресметувањето и наплатата на данокот на доход од земјоделие.

Наплатениот придонес од претходните ставови, најдоцна во рок од 8 дена по извршената наплата се преведува на сметка на фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители.

Ако придонесот за здравствено осигурување не е уплатен во рокот на доспеаноста, обвезникот на придонесот е должен да плати 9% годишно ка-

мата од денот на доспеаноста до денот на извршената уплата на придонесот.

#### Член 36

Ако во одделен временски период во текот на годината поради нерамномерното наплатување на придонесот од земјоделските производители, бидејќи загрозува уредното работење на фондот за здравствено осигурување, во однос на основното здравствено осигурување, општината односно околицата е должна привремено да му даде на фондот потребни средства за неговото непречено работење, во висина на доспеаноста на ненаплатениот придонес.

Фондот на основното осигурување доколку не може да ги покрие своите расходи со остварените приходи, може да заклучува заеми од банката.

#### Член 37

Придонесот за здравствено осигурување на земјоделските производители што паѓа на товар на средствата на буџетот на општините односно околиците ќе се пресметува и уплатува на сметка на фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители најдоцна до крајот на секое тримесечје.

#### Член 38

Средствата остварени од придонесот за основното осигурување не можат да се употребуваат за покривање на расходите што настануваат по основ на проширеното осигурување.

#### Член 39

Поблиски прописи за пресметувањето и наплатата на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските производители донесува Државниот секретаријат за работите на финансите.

## VI. ФОНДОВИ

#### Член 40

При секој околински завод за социјално осигурување се образува фонд за основно здравствено осигурување на земјоделските производители.

При околинскиот завод за социјално осигурување на чие подрачје е воведено проширено здравствено осигурување се формира и фонд за проширено осигурување на земјоделските производители.

Фондовите за реосигурување на земјоделските производители се образуваат при Републичкиот завод за социјално осигурување.

Фондовите од претходните ставови се водат одделно од останатите фондови.

### 1. Средства на фондовите

#### Член 41

Средствата на фондот за основното здравствено осигурување се образуваат:

1. од придонесите за основното осигурување, определени по чл. 11 што преостануваат по издвојување на премиите платени за реосигурување;

2. од приходите по основот на реосигурувањето;

3. од наплатените камати и надоместоци определени по прописите за финансирање на социјалното осигурување, и

4. од други приходи.

#### Член 42

Средствата на фондот за проширеното здравствено осигурување се образуваат:

1) од придонесот за проширеното осигурување;

2) од приходите по основот на реосигурување;

3) од наплатените камати и надомести, определени по прописите за финансирање на социјалното осигурување и

4) од други приходи.

#### Член 43

Од фондот за здравствено осигурување се покриваат расходите за здравствената заштита на земјоделските производители, како и личните и материјалните расходи за службата за социјално осигурување по одредбите на овој закон.

#### Член 44

Вишоките остварени во работењето на фондот за здравствено осигурување на крајот на годината се распределуваат:

1. 50% во резервниот фонд,

2. 25% во фондот за превентивна здравствена заштита, и

3. 25% во фондот за изградба и опрема на здравствени установи.

Средствата на фондовите од претходниот став можат да се употребат само за нивната намена. Неискористените средства од овие фондови на крајот на секоја година се пренесуваат во наредната година.

#### Член 45

Ако расходите на фондот не можат да се покријат со средствата остварени по член 41, кусокот се покрива од резервата на фондот за здравствено осигурување односно надоместоци од фондот за реосигурување.

Доколку средствата од претходниот став не се доволни за покривање на кусоките во фондот, преостанатиот дел на вишокот на расходите се покрива со вонреден придонес во следната година, што го утврдува околинскиот народен одбор со рамноправно учество на обата собора. Во текот на годината вишокот на расходите се покрива со кредит од банката.

#### Член 46

Фондот за задолжително реосигурување служи за израмнување на разликите помеѓу приходите и расходите во фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители што настануваат поради нееднакви економски, санитарни и демографски услови за поодделни подрачја.

#### Член 47

Средствата на фондот за задолжително реосигурување се образуваат:

1. од премиите што ги уплатуваат фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители; и

2. од каматите на средствата на фондот.

Износите што ќе ги исплатуваат фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители како премии во фондот за здравствено реосигурување се утврдуваат во определен процент од остварениот придонес за основното осигурување.

**Член 48**

Од средствата на фондот од претходниот член се осигуруваат надоместоците за израмнување на разликите на поодделни фондови за здравствено осигурување на земјоделските производители што настануваат:

1. поради понискиот просек на катастарскиот приход, односно придонес на земјоделските производители во поодделна околија;

2. кога поради недоволни здравствени услови доаѓа до користење на поодделни здравствени услуги над републичкиот просек;

3. кога бројот на заболувањата од болести специфични за поодделни околии го надминува републичкиот просек; и

4. кога просечниот број на членовите на домаќинството на земјоделските производители во поодделни околии го надминува републичкиот просек.

Органот на управувањето на фондот со своја одлука може да предвиди и други случаи за коишто ќе се спроведува реосигурување.

**Член 49**

Од средствата на Фондот за здравствено реосигурување се надоместува дел од личните и материјалните трошоци на Републичкиот завод за социјално осигурување направени во врска со Фондот за здравствено реосигурување.

**Член 50**

Доброволното здравствено реосигурување се воведува врз основа на договор помеѓу Републичкиот завод за социјално осигурување и фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители.

**Член 51**

Средствата на фондовите за здравствено реосигурување од член 13 став 2 се образуваат:

1. од премиите што ги уплатуваат фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители утврдени со договори, и

2. од каматите од средствата на фондот.

**Член 52**

Во поглед на обврските за составување и извршување на претсметките на приходите и расходите на фондовите, обезбедување на обртните средства (добивање на кредити и заеми), составување на завршните сметки, како и вршење на другото финанско работење и за работењето на фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители сходно ќе се применуваат соодветните прописи за работењето на фондовите за социјалното осигурување, доколку со одредбите на овој закон или други прописи не е поинаку определено.

**Член 53**

Поблиски прописи за организацијата и работењето на фондовите, предвидени со овој закон, донесува Државниот секретаријат за работи на финансите.

**2. Управување со фондовите****Член 54**

Со фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители управуваат управни одбори.

Управниот одбор на фондот го сочинуваат претставници на земјоделските производители и делегирани претставници на околискиот народен одбор, заводот за социјално осигурување и околискиот задружен сојуз.

Директорот на заводот за социјално осигурување, при кој е образуван фонд, по своето службено место е член на управниот одбор.

**Член 55**

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители има најмалку 11 члена.

Најмалку една третина од вкупниот број на членовите на управниот одбор се избираат претставници на земјоделските производители.

Околискиот народен одбор, заводот за социјално осигурување и околискиот задружен сојуз во управниот одбор на фондот делегираат најмалку по еден член.

Членовите помеѓу себе избираат претседател. Директорот на заводот за социјално осигурување не може да биде избран за претседател.

Управниот одбор се избира на две години.

**Член 56**

Извршниот совет со одделни прописи го устанува начинот и времето за избор на управен одбор.

**Член 57**

Управниот одбор на околискиот фонд за здравствено осигурување на земјоделските производители особено ги врши овие работи:

1. донесува правила за организацијата и начинот на работењето на фондот, како и деловник за својата работа;

2. донесува општи одлуки за правата на осигурениците и употребата на средствата на фондовите, ако за тоа е овластен по одредбите на овој закон и со други прописи;

3. донесува претсметка на приходите и расходите на фондот и одлука за одобрување на завршната сметка;

4. го овластува директорот на заводот за социјално осигурување да може да заклучува договори за остварување на правата на земјоделските производители по основ на здравственото осигурување, за заеми и кредити, како и за потпишување на други акти во врска со управувањето со средствата на фондот;

5. врши и други работи што му се ставени со други прописи во негова надлежност.

Управниот одбор на фондот за здравствено осигурување може да образува комисији како помошни тела за проучување и извршување на определени работи од неговиот делокруг.

**Член 58**

Секој фонд има свои правила што ги донесува управниот одбор, а ги потврдува околискиот народен одбор со рамноправно учество на обата собора.

Со правилата на фондот поблиску се определува неговата организација и работа, бројот на членовите на управниот одбор што ги избираат земјоделските производители и што ги делегираат

околинскиот народен одбор, заводот за социјално осигурување и околинскиот задружен сојуз. Со правилата се уредуваат и другите односи што произлегуваат од спроведувањето на здравственото осигурување на земјоделските производители.

#### Член 59

Со секој фонд за здравственото реосигурување на земјоделските производители управува управен одбор.

Управниот одбор го сочинуваат: претседателите на управните одбори на фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители и по еден претставник на Извршниот совет, Републичкиот завод за социјално осигурување, Главниот задружен сојуз и на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување по својот положај е член на Управниот одбор.

Членовите на Управниот одбор помеѓу себе избираат претседател. Директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се избира на две години.

#### Член 60

Управниот одбор на фондот за здравствено реосигурување особено ги врши овие работи:

1. донесува претсметка за приходите и расходите на фондот и завршна сметка;
2. одлучува за употребата на средствата од фондовите и вишоците на фондовите;
3. донесува правила на фондот;
4. ја одредува висината на премиите што се должни да ги уплатуваат фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители;
5. ги одредува износите над републичките проценти спрема кои се утврдуваат случаите на надоместок;
6. ги одредува износите на надоместоците што ќе ги остваруваат фондовите за здравствено осигурување за поодделни случаи;
7. врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

#### Член 61

Фондот за здравствено реосигурување има свои правила.

Правилата ги донесува Управниот одбор на фондот, а ги потврдува Извршниот совет.

### VII. НАДЗОР

#### Член 62

Во поглед на надзорот за определување на овој закон државните органи ги имаат истите права и должности како во поглед на надзорот на спроведувањето на Законот за здравствено осигурување на работниците и службениците.

### VIII. ЕВИДЕНЦИЈА

#### Член 63

Надлежниот завод за социјално осигурување води евиденција за осигурувањето на земјоделски-

те производители и членовите на нивните семејства врз основа на пријавите на осигурениците.

Се овластува Секретаријатот за труд на Извршниот совет во согласност со Советот за народно здравје на Народна Република Македонија и Државниот секретаријат за работите на финансите на Народна Република Македонија, да донесе поблиски прописи за начинот на водењето на евиденцијата.

#### Член 64

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на стопанството врз основа на евиденциите за земјоделското население, имотната и семејната состојба на одделни земјоделски домаќинства и даночни обврзници дава потврди за пријавување и одјавување на земјоделските производители и членовите на нивните домаќинства до надлежниот околински завод за социјално осигурување.

### IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 65

Во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон, околинските народни одбори ќе именуваат привремени управни одбори на фондовите за здравствено осигурување на земјоделските производители.

Во привремениот управен одбор влегуваат претставници на околинскиот народен одбор, околинскиот задружен сојуз и околинскиот завод за социјално осигурување.

Привремениот управен одбор ќе управува со фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители се до изборот на органи на управувањето на фондот.

#### Член 66

Во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се изврши избор на управните одбори на околинските фондови за здравствено осигурување на земјоделските производители, а управен одбор на фондот за здравствено реосигурување во рок од 4 месеци.

#### Член 67

Во рок од 3 месеца од влегувањето во сила на овој закон досегашните организации и фондови основани за плаќање на здравствените услуги за земјоделските производители ќе престанат со работењето во поглед на видовите на здравствената заштита установена по одредбите на овој закон.

Извршниот совет ќе пропише начин за ликвидирање на фондовите по претходниот став.

#### Член 68

Во рок од 2 месеца по влегувањето во сила на овој закон, општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството ќе му достави на надлежниот орган на социјално осигурување податоци од катастарските регистри и други евиденции за секој одделен земјоделски производител затечен како сопственик на земјоделски имот на денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 69

Се овластува Извршниот совет да може да донесува поблиски прописи за спроведување на овој закон.

## Член 70

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на НРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

## 113.

На основа член 37 став 1 од Законот за јавните патишта и точка в) од став 1 на член 3 од Основниот закон за прекршоците, во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет издава

## НАРЕДБА

**ЗА ЗАБРАНА НА СООБРАКАЈ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА И ВОДЕЊЕ И ТЕРАЊЕ НА ДОБИТОК НА ЈАВНИОТ ПАТ ОД I РЕД БР. 5 СКОПЈЕ — ТЕТОВО — ДЕБАР НА ДЕЛОТ ТЕТОВО — ГОСТИВАР**

1. Се забранува сообраќај на запрежни возила и водење и терање на секаков вид добиток на јавниот пат од I ред бр. 5 Скопје — Тетово, — Дебар на делот Тетово — Гостивар, од км. 461+544 до км. 483+980.

На релацијата Тетово — Гостивар сообраќајот со запрежни возила, како и водење и терањето на добитокот ќе се одвива по заобиколените патишта од III и IV ред.

2. Се забранува преминувањето со секаков вид запрежни возила и претерување и преведување на добиток преку јавниот пат од I ред бр. 5 на релацијата Тетово — Гостивар од км. 461+544 до км. 483+980, освен на следните премини:

— на км. 461+544 каде патот се одвојува за с. Брвеница,

— Речица — Д. Седларце — Брвеница км. 463+287

— Палчиште — полски пат на км. 463+950

— Палчиште — Седлари км. 465+600

— Палчиште — полски пат на км. 466+200

— Камењани — Д. Седларци на км. 467+800

— Седларце — полски пат на км. 468+185

— Седларце — Жеровјане — км. 469+900

— Боговина — полски пат км. 470+577

— Боговина — Жеровјане км. 470+898

— Пирок — Радиовци км. 471+936

— Пирок — Радиовци км. 472+950

— Пирок — Радиовци км. 473+750

— Градец — Стење на км. 475+450

— Неготин — Волковија км. 476+000

— Добри Дол — Волковија км. 477+440

— Врапчиште — Тумчевиште км. 478+200

— Врапчиште — Тумчевиште км. 479+100

— Врапчиште — Форино км. 480+290

— Дебриште — полски пат км. 480+320

— Дебриште — полски пат км. 482+356

— Дебриште — Чајле км. 482+900

— Чајле — Годивер км. 483+850

3. Дирекцијата за патишта на НРМ ќе постави соодветни знаци за забрана на сообраќај со запрежни возила, водење и терање на добиток како и за дозволените премини преку патот.

4. Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок лице кое на јавниот пат од I ред број 5 на релацијата Тетово — Гостивар, спротивно на одредбите на оваа наредба:

а) обавува сообраќај со запрежни возила,

б) води или тера добиток или

в) преминува со возила или претерува односно преведува добиток вон од дозволените премини со оваа наредба.

Се овластуваат припадниците на Народната милиција и сообраќајните инспектори казните од претходниот став да ги наплатуваат од прекршителите на самото место.

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 04-911/1

18 април 1960 год. Секретар за индустрија на ИС,  
Скопје Благој Попов, с. р.

## 114.

На основа член 37 став 1 од Законот за јавните патишта и точка в) од став 1 на член 3 од Основниот закон за прекршоците, во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет издава

## НАРЕДБА

**ЗА ЗАБРАНА НА СООБРАКАЈ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА И ВОДЕЊЕ И ТЕРАЊЕ НА ДОБИТОК НА ДЕЛОВИ ОД ЈАВНИОТ ПАТ ОД I РЕД БРОЈ 4 Т. ВЕЛЕС — ДЕМИР КАПИЈА — ГЕВГЕЛИЈА**

1) Се забранува сообраќај на запрежни возила и водење и терање на секаков вид добиток на следните делови од јавниот пат од I ред број 4 Т. Велес — Демир Капија — Гевгелија, и тоа:

а) од км. 391+400 (мост на река Бабуна) до км. 402+520

б) од км. 407+860 (железничка чувара) до км. 416+300 (мост на Црна Река);

в) од км. 416+380 (десниот брег на Црна Река) до км. 446+000 (Демир Капија).

На релациите означени под а), б) и в) сообраќајот со запрежни возила, како и водење и терањето на добитокот ќе се одвива по заобиколените патишта од III и IV ред.

2) Се забранува преминувањето со секаков вид запрежни возила и претерување и преведување на добиток преку јавниот пат од I ред број 4 на релациите означени под а), б) и в) во претходната точка, освен на следните премини:

— на км. 391+750 — пат за стопанство „Бабуна“

— на км. 394+875 — премин на заобиколен пат

— на км. 396+528 — пат за с. Грнчиште

— на км. 399+305 — пат ж.ст. Згрополци —

села десно од патот.

— на км. 400+098 — пат за с. Згрополци

— на км. 401+350 — пат за стопанство

— на км. 402+520 — укрстување со патот за колски сообраќај

— на км. 403+750 — укрстување под с. Вишчане



— на км. 404+650 — пат с. Виничане — кораб на р. „Вардар“

— на км. 406+650 — укрстување со пат за колски сообраќај

— на км. 406+880 — с. Виничане — стопанство „Вардар“

— на км. 407+800 — пат на с. Виничане

— на км. 409+580 — с. Водоврато — колски пат

— на км. 411+650 — пат с. Чичево — Градско-жел. станица

— на км. 412+100 — с. Градско — полски имоти

— на км. 413+060 — Градско пат I ред Прилеп

— на км. 413+602 — Старо Градско — полски имоти

— на км. 415+280 — Старо Градско — колски пат

— на км. 415+280 — Старо Градско — Стоби

— на км. 416+300 — пат за Стоби, десно од мостот

— на км. 416+380 — пат с. Паликура — заобиколен пат

— на км. 417+350 — с. Паликура — полски имоти

— на км. 418+250 — с. Корија — полски имоти

— на км. 420+180 — с. Корија — полски имоти

— на км. 421+700 — стопанство „Црвени Брегови“ железничка станица Кукуречани

— на км. 422+600 — стопанство „Црвени Брегови“ — полски имоти

— на км. 426+370 — с. Сопот — с. Криволак

— на км. 427+215 — Неготино — с. Криволак

— на км. 429+250 — с. Криволак — Неготино

— на км. 430+600 — полски пат

— на км. 432+025 — стопанство „Дуброво“ Неготино

— на км. 432+250 — полски пат

— на км. 432+760 — Рудник за кумур — Железничка станица — Дуброво

— на км. 438+970 — с. Прждево — полски имоти

— на км. 440+300 — с. Прждево — полски имоти

— на км. 445+490 — с. Корешница — кораб на р. Вардар

3) Дирекцијата за патишта на НРМ ќе постави соодветни знаци за забрана на сообраќај со запрежни возила, водење и терање на добиток како и за дозволените премини преку патот.

4) Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок лице кое на јавниот пат од I ред бр. 4 а на деловите означени под а), б) и в) од точка 1 на оваа наредба, спротивно на оваа наредба:

а) обаува сообраќај со запрежни возила,

б) води или тера добиток или

в) преминува со возила или претерува односно преведува добиток вон од дозволените премини со оваа наредба.

Се овластуваат припадниците на Народната милиција и сообраќајните инспектори казните од претходниот став да ги наплатуваат од прекршителите на самото место.

5) Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 04-950/1

18 април 1960 год. Секретар за индустрија на ИС, Скопје

Благој Попов, с. р.

## Огласен дел

### КОНКУРСИ

Управниот одбор на Клиниката за Невропсихијатриски болести на Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. двајца лекари
2. пет медицински сестри
3. еден здравствен техничар
4. една болничарка
5. еден књиговодител
6. еден службеник во администрацијата.

Услови:

Под 1. медицински факултет со завршен општи лекарски стаж,

Под 2. средно медицинско училиште, смер за лекарски помошници,

Под 3. средно медицинско училиште смер за здравствени техничари,

Под 4. болничарка со завршена болничарска школа,

Под 5. со завршен економски техникум,

Под 6. непотполно средно образование.

Пријавите се поднесуваат до Управата на Невропсихијатриската клиника — Скопје.

Конкурсот останува отворен до пополнување на сите работни места. (539)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

#### КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети работни места и тоа:

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — СКОПЈЕ

1. Електро-машински инженер, со 5 години практика и

2. Градежен инженер, со 5 години практика.

ЗА ДОЗ ДИРЕКЦИЈА ЗА НРМ — ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ

1. Електро-машински инженер, со 5 години практика,

2. Правник со завршен правни факултет, со 5 години практика и положен адвокатски испит,

3. Економист, со завршен економски факултет и

4. Инженер-агроном, со 5 години практика.

За кандидатите наведени под реден број од 1 до 2 во овој конкурс за ДОЗ Дирекција за НРМ — Скопје и за кандидатите наведени од 1 до 3 за Филијалата — Скопје, обезбеден е двособен стан во текот на 1960 година.

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“ и „Нова Македонија“.

Кандидатите кон молбите ќе треба да поднесат биографија, документација за движењето во служ-

бата и документација предвидена по членот 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите со приложена документација ќе се доставуваат до насловот на конкурсната комисија.

На основа член 21 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Петровец — Скопска околина, на седницата од 14-IV-1960 година, распиша

### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Референт за комунални работи — — — 1  
Услови: Виша стручна спрема со над 4 години служба или средна стручна спрема со над 6 години служба и положен стручен испит,

2. Шеф на рефератот за имотно-правни односи — — — — — — — — — — 1

Услови: Виша стручна спрема со над 4 години служба или средна стручна спрема со над 6 години служба во управата и положен стручен испит.

Молбите се примаат до пополнување на работните места. Кон молбата да се приложат документите по член 31 од Законот за јавните службеници.

Комисијата за службенички работи на Околинскиот задружен сојуз — Штип

распишува

### К О Н К У Р С

за прием на служба:

Еден инж. агроном за работа во Сојузот.

Услови: Завршен земјоделско-шумарски факултет и најмалку 3 години практика во структурата.

Основна плата според Законот за јавните службеници, а положајна според Одлуката на Управниот одбор на ОЗС — Штип.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Сојузот, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (550)

На основа член 244 — 245 од Законот за јавните службеници и член 10 — 15 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58 год.), а во смисла на одредбите на Одлуката на Советот за просвета на Народниот одбор на Охридска околина за распишување на конкурс за пополнување на слободните службенички места на наставен и воспитен персонал во училиштата спрема кои Народниот одбор врши право на оснивач и одлуките на советите за просвета на народните одбори на општините, Одделението за општествени служби на Народниот одбор на Охридска околина — Охрид објавува

### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните службенички места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата од подрачјето на Народниот одбор на Охридска околина за учебната 1960/61 година

#### I

За училиштата спрема кои Народниот одбор на Охридска околина врши право на оснивач:

а) Гимназија „Климент Охридски“ — Охрид

1 професор по француски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група).

1 професор по хемија со завршен соодветен факултет,

1 професор по математика со завршен Природо-математички факултет.

#### б) Учителска школа — Охрид

Директор на школата — професор со завршен Филозофски факултет и положен државен стручен испит со над 5 години практика,

2 професори по Југословенска книжевност со завршен Филозофски факултет (соодветна група),

1 професор по француски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група),

1 професор по историја со завршен Филозофски факултет (соодветна група),

1 професор по географија со завршен Природо-математички факултет (соодветна група),

1 професор по биологија (природознание) со завршен Природо-математички факултет (соодветна група),

1 професор по хемија со завршен соодветен факултет,

1 професор по математика со завршен Природо-математички факултет,

1 професор по физика со завршен соодветен факултет,

1 професор до наставник по музичко воспитание, завршено соодветна академија, или наставник со ВПШ, со над 2 години практика,

1 професор до наставник по цртање и краснорис со завршена соодветна академија или наставник со ВПШ со над 3 години практика,

1 професор до наставник со завршен ДИФ факултет или наставник со ВПШ со положен државен стручен испит и над 5 години практика,

1 професор по психологија со завршен Филозофски факултет (соодветна група).

#### в) Гимназија „Мирко Милевски“ — Кичево

1 професор по македонски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група),

1 професор по француски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група),

1 професор по математика со завршен Природо-математички факултет,

1 професор по хемија со завршен соодветен факултет,

1 наставник до стручен учител по општо-техничко образование со завршена ВПШ или учител со завршена Учителска школа, положен државен стручен испит и 5 години практика,

2 професори по географија со завршен Природо-математички факултет (соодветна група),

1 професор до наставник по физичко воспитување со завршен ФИФ факултет или наставник со ВПШ со положен државен испит,

1 професор до наставник по музика со завршена соодветна академија или наставник со ВПШ со над 2 години практика,

1 професор до наставник по уметност со завршена соодветна академија или наставник со ВПШ со над 2 години практика.

#### г) Економско училиште „Мите Богоевски“ — Охрид

Директор на училиштето, професор со завршен Филозофски факултет, положен државен стручен испит и 5 години практика,

2 професори по книговодство со завршен Економски факултет и повеќе години практика,

1 професор по политичка економија и статистику со завршен Економски факултет,

1 професор по стопански систем и кореспонденција со завршен Економски факултет,

1 професор по француски јазик со завршен филозофски факултет (соодветна група),

2 професори по стопанска со финансиска математика со завршен Економски факултет,

1 наставник до стручен учител по стенографија со завршена Виша школа или учител со средна школа и положен испит по стенографија,

1 професор по македонски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група).

## II

За училишта спрема кои народните одбори на општините вршат право на оснивач.

### НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОХРИД

за училиштата:

#### а) Осумгодишно училиште с. Пештани

Управител на училиштето — наставник до стручен учител со завршена ВПШ или учител со учителска школа, положен државен стручен испит со над 5 години практика во просветна струка.

#### б) Осумгодишно училиште „Глигор Прличев“ Охрид

1 професор до наставник по математика со завршен Природо-математички факултет или наставник со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и над 4 години практика,

1 професор до наставник по француски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ со положен стручен испит.

#### в) Осумгодишно училиште „Братство единство“

##### Охрид

1 професор до наставник по македонски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ и положен државен стручен испит,

1 професор до наставник по биологија со завршен Природо-математички факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ и положен државен стручен испит,

1 професор до наставник по француски јазик со завршен Филозофски факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ и положен државен стручен испит.

### НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КИЧЕВО

за училиштата:

#### а) Осумгодишно училиште „Карпуш“ — Кичево

Управител на училиштето професор до наставник со завршен филозофски факултет или наставник со ВПШ и положен државен стручен испит со над 5 години практика,

1 наставник по историја со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години практика,

1 наставник по математика со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години практика,

1 наставник по физика со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години практика,

1 наставник по биологија со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години практика.

#### б) Осумгодишно училиште „Сандре Штерјовски“ Кичево

1 наставник по македонски јазик со завршена ВПШ, положен државен стручен испит и 5 години практика,

1 наставник по француски јазик со завршена ВПШ и 3 години практика,

1 наставник по историја и географија со ВПШ, положен државен стручен испит и над 3 години практика,

1 наставник до стручен учител за цртање со завршена ВПШ или стручен учител со средна уметничка школа со положен државен стручен испит.

#### в) Осумгодишно училиште с. Извор

Управител на училиштето, наставник до учител со ВПШ или учител со учителска школа, положен државен стручен испит и 3 до 5 години практика,

1 наставник до учител по физика и математика со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и 3 години практика,

1 наставник до учител по биологија со завршена ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и 3—5 год. практика,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со Учителска школа положен државен стручен испит и 3—5 год. практика,

1 наставник до учител по француски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и 3—5 години практика.

#### г) Осумгодишно училиште с. Белица

1 наставник до учител по биологија со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен испит и над 2 години практика,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по математика со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит.

#### д) Осумгодишно училиште с. Подвис

Директор на училиштето, наставник до учител со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и 5 години практика,

1 наставник до учител по македонски и српски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по физика и математика со ВПШ или учител со учителска школа и положен државен стручен испит.

#### е) Осумгодишно училиште с. Цер

Управител на училиштето наставник до учител со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и 5 години практика.

#### ж) Осумгодишно училиште с. Орланци

1 наставник до учител по математика и физика со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по француски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа, положен

државен стручен испит и повеќе години практика,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит.

**з) Шумарско училиште со практична обука „Крушино“ — Кичево**

Директор на училиштето професор до наставник со завршен Земјоделско-шумарски факултет или наставник со завршено Вишо училиште, положен државен стручен испит и 4 години практика,

1 професор — наставник до учител по еден од предметите во училиштето со завршен Земјоделско-шумарски факултет или Виша школа, односно стручен учител со завршено Средно шумарско училиште со положен државен стручен испит.

**НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СТРУГА**  
за училиштата:

**а) Осумгодишно училиште „Браќа Миладинови“ — Струга**

— паралелки по македонски јазик

2 професори по биологија со завршено Природо-математички факултет (соодветна група),

3 професори до наставници по математика со завршен Природо-математички факултет или наставници со ВПШ и положен државен стручен испит,

1 професор до наставник или стручен учител по цртање со завршена соодветна академија, ВПШ или учител со завршено средно уметничко училиште со положен државен стручен испит и повеќе години практика.

— Паралелка на шиптарски јазик

1 професор до наставник по биологија со завршен Природо-математички факултет (соодветна група) или ВПШ со положен државен стручен испит.

**б) Осумгодишно училиште с. Требеништа**

1 наставник по македонски јазик со завршена ВПШ,

1 наставник по физика и биологија со ВПШ.

**в) Градежно училиште со практична настава — Струга**

1 професор до наставник по математика со завршен Природо-математички факултет или наставник со ВПШ со положен државен стручен испит.

**НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ДЕБАР**  
за училиштата:

**а) Осумгодишно училиште — Дебар**

1 професор до наставник по македонски јазик, физика и математика со завршен Филозофски факултет или наставник со ВПШ и положен државен стручен испит.

**б) Осумгодишно училиште с. Гари**

1 наставник до учител по математика со завршено ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по мајчин јазик со ВПШ или учител со Учителска школа, со положен државен стручен испит.

**в) Осумгодишно училиште с. Д. Мелничани**

— настава на македонски јазик

1 наставник до учител по македонски и српско хрватски јазик со завршена ВПШ или учител со Учителска школа и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по математика и физика со ВПШ или учител со Учителска школа и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по историја, географија и општество со завршена ВПШ или учител со Учителска школа и повеќе години на практика.

**НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РЕСЕН**  
за училиштата:

**а) Осумгодишно училиште с. Љубојно**

1 наставник за математика и физика со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со Учителска школа, со положен државен стручен испит и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по биологија со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит и повеќе години на практика.

**б) Осумгодишно училиште с. Крани**

1 наставник до учител за македонски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по математика и физика со ВПШ или учител со Учителска школа со повеќе години на практика,

1 наставник до учител по историја и географија со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит.

— За паралелките со шиптарски наставен јазик

1 наставник по историја и географија со ВПШ,

1 наставник по биологија со ВПШ.

**в) Осумгодишно училиште с. Царев Двор**

— За паралелките со македонски наставен јазик

1 наставник до учител по историја со ВПШ или учител со Учителска школа и три години пракса по предметот,

1 наставник до учител по математика и физика со ВПШ или учител со Учителска школа положен стручен испит и над 3 години практика.

**г) Осумгодишно училиште „Мите Богоевски“**

— Ресен

1 професор до наставник по математика и физика со завршен Природо-математички факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ и повеќе години на практика,

1 професор до наставник по историја со завршен Филозофски факултет или наставник со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник до стручен учител по музичко воспитание со ВПШ или стручен учител со завршено средно музичко училиште и повеќе години на практика.

**д) Осумгодишно училиште „Гоце Делчев“ — Ресен**

— Паралелка со македонски наставен јазик

1 професор до наставник по географија со завршен Природо-математички факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ со повеќе години на практика,

1 професор до наставник по историја со завршен Филозофски факултет (соодветна група) или наставник со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник до стручен учител по музичко воспитание со завршена виша школа или стручен учител со завршено средно музичко училиште и повеќе години на практика.

**е) Мешовито училиште за ученици во стопанството „Наум Божиновски“ — Ресен**

Директор на училиштето наставник со ВПШ и положен државен стручен испит со над 5 години практика,

**ж) Училиште за квалификувани работници — овоштари со практична обука — Ресен**

1 професор — наставник или стручен учител по еден од предметите во училиштето со завршен Земјоделско шумарски факултет или Виша школа, односно стручен учител со завршена Средна земјоделска школа со положен државен стручен испит и на 5 години практика.

**НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КОСЕЛ за училиштата:**

**а) Осумгодишно училиште с. Косел**

1 наставник по македонски јазик со завршено ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник по математика со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник по историја со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник по предметот српско-хрватски јазик со ВПШ и повеќе години на практика,

1 наставник по физика и хемија со ВПШ и повеќе години на практика.

**б) Осумгодишно училиште с. Свиништа**

1 наставник до учител по математика и физика со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит,

1 наставник до учител по предметот природа и општество со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и повеќе години на служба,

1 наставник до учител за предметите: физичко, музичко и ликовно воспитание со ВПШ или учител со учителска школа положен државен стручен испит и повеќе години на практика.

**НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА БЕЛЧИШТА за училиштата:**

**а) Осумгодишно училиште с. Велмеј**

1 наставник до учител по математика со ВПШ или учител со Учителска школа положен државен стручен испит и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по историја со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по биологија со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и повеќе години на практика,

1 наставник до стручен учител по предметот музичко воспитание со ВПШ или стручен учител со завршено средно музичко училиште и положен државен стручен испит.

**б) Осумгодишно училиште с. Слатино**

1 наставник до учител за математика со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит и повеќе години на практика,

1 наставник до учител по предметот српски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа и положен државен стручен испит.

**в) Осумгодишно училиште с. Врбјани**

1 наставник до учител по француски јазик со ВПШ или учител со завршена учителска школа,

положен државен стручен испит и повеќе години на практика по односниот јазик.

**г) Осумгодишно училиште с. Белчишта**

1 наставник до учител по француски јазик со ВПШ или учител со Учителска школа, положен државен стручен испит со повеќе години на практика по соодветниот предмет.

**ОПШТА НАПОМЕНА**

За наставниците, односно учителите кои конкурираат во осумгодишното училиште во с. Свиништа, Народен одбор на општината Косел им се дава посебен додаток во износ од 2.000 динари согласно Одлуката на Народниот одбор.

Пријавите за конкурсот со потребните податоци и други докази, согласно чл. 17 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58 година), кандидатите се должни да ги достават непосредно до училишниот одбор на соодветното училиште за кое е распишан конкурс.

Покрај пријавите треба да се достави и биографија, како и доказ за досегашната општествена активност.

Рок за пријавување на конкурсот е до 31 мај 1960 година. Пријавите поднесени по оваа дата не се земаат во предвид.

На основа член 15 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи, Советот за просвета на Народниот одбор на Кумановска околина

распишува

**РЕДОВЕН КОНКУРС**

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите установи за воспитување и образование на подрачјето на Кумановска околина

**1. ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — КУМАНОВО**

Со завршен филозофски факултет:

— професор по историја 1  
— професор по математика 1  
— професор по филозофија и педагогија 1  
— наставник по шиптарски јазик (албанолог) 1

**2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“**

— КУМАНОВО

Со завршен филозофски и економски факултет:

— професор по македонски јазик 2  
— професор по француски јазик 2  
— професор по книговодство 1  
— професор по општа математика 1  
— професор по стопанска математика 2  
— професор по право и систем 1  
— професор по статистика и кореспонденција 1  
— професор по стенографија и дактилографија 1

**3. ШКОЛА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО „КИРО БУРНАЗ“ — КУМАНОВО**

— наставник со ВПШ 1  
— професор или наставник, раководител на Интернатот 1  
— професор по ратарство, агроном 1  
— професор по лозарство, агроном 1  
— професор по сточарство, агроном 1

Филозофски факултет:		— наставник по математика, физика и хемија	1
— професор по македонски јазик	1	— наставник по запознавање на природата и општеството	1
<b>4. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КУМАНОВО</b>		— наставник по ФИС, ликовно воспитување, музичко воспитување	1
<b>I. Основно училиште „Браќа Миладинови“</b>		<b>III. Основно училиште с. Сакулица</b>	
— наставник за македонски и српскохрватски јазик	1	— наставник по македонски, српски и француски јазик	1
— наставник за српскохрватски јазик	1	— наставник по математика, физика и хемија	1
— наставници за француски јазик	2	— наставник за запознавање природата и општеството	1
<b>II. Основно училиште „Крсте Мисирков“</b>		— наставник по ФИС, ликовно воспитување и музика	1
— наставник по македонски и српски јазик	1	— управител на основното училиште	1
— наставник по географија	1	<b>УСЛОВИ:</b> за наставници завршено ВПШ.	
<b>III. Основно училиште „Кочо Рацин“</b>		<b>6. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА</b>	
— наставник по историја	1	<b>I. Основно училиште „Јоаким Крчоски“</b>	
<b>IV. Основно училиште „Христијан Карпош“</b>		— наставник по македонски јазик	1
— наставник по српски и македонски јазик	1	— наставници по француски јазик	2
— наставник по историја	1	— наставник по запознавање со природата	1
— наставник по географија	1	— наставник по физика	1
— наставник по француски јазик	1	— наставници по математика	2
<b>V. Основно училиште „Вук Караџиќ“</b>		— наставник по историја и географија	1
— наставник по српски јазик	1	— наставник по српскохрватски јазик	1
— наставник по француски јазик	1	— наставник по музичко воспитување	1
— наставник по француски и српски јазик	1	— наставник по општотехничко образование	1
— наставник по македонски јазик	1	<b>Услови:</b> завршена ВПШ.	
<b>VI. Основно училиште „Бајрам Шабани“</b>		<b>II. Основно училиште с. Жидилово</b>	
— наставник за шиптарски јазик	1	— наставник по математика и физика	1
— наставник по математика	1	— наставник по природни науки	1
— наставник по историја и географија	1	— наставник по руски јазик	1
<b>VII. Основно училиште „Кирил и Методи“</b>		— наставник по музичко воспитување	1
— Романовце		<b>Услови:</b> завршена ВПШ.	
— управител	1	<b>7. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КЛЕЧЕВЦЕ</b>	
— наставник по математика и физика	1	<b>I. Основно училиште с. Клечевце</b>	
— наставник по биологија и хемија	1	— наставник по математика	1
— наставник по историја и географија	1	— наставник по физика	1
<b>VIII. Основно училиште с. Младо Нагоричане</b>		— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по македонски јазик	1	— наставник по историја и географија	1
— наставник по француски јазик	1	— наставник по музичко и ликовно воспитување	1
— наставник по математика	1	— директор на училиштето	1
— наставник по биологија и запознавање со природата	1	<b>Услови:</b> завршена ВПШ а за директор 5 год. практика.	
— наставник по физика и хемија	1	<b>II. Основно училиште с. Страцињ</b>	
— наставник по историја и географија	1	— наставник по физика и математика	1
<b>IX. Основно училиште за образование на возрасни</b>		— наставник по француски јазик	1
— Куманово		— наставник по историја и географија	1
— наставник по хемија и физика	1	— директор на училиштето	1
— наставник по биологија	1	<b>Услови:</b> завршена ВПШ.	
— наставник по историја и географија	1	<b>8. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ЛИПКОВО</b>	
<b>X. Училиште за ученици во стопанство „Перо Накев“ — Куманово</b>		<b>I. Основно училиште с. Липково</b>	
— наставник по физика и хемија	1	со шиптарски наставен јазик	
— наставник по предметите од метална струка (машински елементи, машинска енциклопедија, механичка технологија) маш. отсек	1	— наставник по математика	1
<b>УСЛОВИ:</b> За наставниците во Куманово завршена ВПШ или филозофски факултет, а за села ВПШ.		— наставник по историја и географија	1
<b>5. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА КРАТОВО</b>		— наставник по биологија	1
<b>I. Основно училиште „Кочо Рацин“</b>		— наставник по француски јазик	1
Со завршен филозофски или ВПШ:		<b>II. Основно училиште с. Матејче</b>	
— професор или наставник по српски јазик	1	со шиптарски наставен јазик	
— професор или наставник по физика	1	— наставник по шиптарски јазик	1
— професор или наставник по географија	1	— наставник по историја и географија	1
— професор или наставник по математика	1	— наставник по биологија	1
<b>II. Основно училиште с. Крилатица</b>		— наставник по математика и физика	1
— наставник по македонски, српски и француски јазик	1		

Наставници со српски наставен јазик:

— наставник по српски јазик	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по историја и географија	1

### III. Основно училиште с. Слупчане

со шиптарски наставен јазик

— наставник по шиптарски јазик	1
— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по биологија	1
— наставник по музичко воспитување	1
— наставник по физичко воспитување	1

Услови: завршена ВПШ.

## 9. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ОРАШАЦ

### I. Основно училиште с. Орашец

— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по природни науки	1
— наставник по музичко воспитување	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по српски јазик	1

### II. Основно училиште с. Пчиња

— наставник по француски јазик	1
— наставник по природни науки	1
— наставник по музичко воспитување	1
— наставник по македонски и српски јазик	1

Услови: завршена ВПШ.

## 10. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

### I. Основно училиште с. Ранковце

— наставник по француски јазик	1
— наставник по биологија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по физичко воспитување	1

### II. Основно училиште во с. Псача

— наставник по биологија	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по македонски и српски јазик	1
— наставник по француски јазик	1

Услови: завршена ВПШ.

## 11. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

### I. Основно училиште во Ст. Нагоричане

со српски наставен јазик

— наставник по српскохрватски јазик	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по музичко и ликовно воспитување	1
— наставник по француски и македонски јазик	1
— наставник по физичко и општотехничко воспитување	1

### II. Основно училиште с. Драгоманце

со македонски наставен јазик

— директор	1
— наставник по македонски јазик	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по биологија и хемија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по музичко и ликовно воспитување	1
— наставник по француски и српски јазик	1
— наставник по физичко и општотехничко воспитување	1

## III. Основно училиште с. Бајловце (шестогодишно)

— наставник по македонски јазик	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по француски јазик	1

Услови: завршена ВПШ.

## 12. НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА ТАБАНОВЦЕ

### I. Основно училиште Табановце

Со српски наставен јазик:

— директор	1
— наставник по српски јазик	1
— наставник по македонски јазик	1
— наставник по француски јазик	1
— наставник по физичко воспитување	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по општотехничко образование	1

### II. Основно шестогодишно училиште с. Лојане

Со шиптарски наставен јазик:

— наставник за шиптарски, македонски и француски јазик	1
— наставник по историја и географија	1
— наставник по математика и физика	1
— наставник по биологија и хемија	1

### III. Основно шестогодишно училиште с. Четирце

Со српски наставен јазик

— наставник по француски и македонски јазик	1
---	---

### IV. Основно петогодишно училиште с. Ваксинце

Со шиптарски наставен јазик

— наставник за V одделение	1
----------------------------	---

Услови: завршена ВПШ.

## ЗАБЕЛЕШКА: ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите што сакаат да конкурираат за професорски и наставнички упразнети места треба да поднесат пријава со потребни податоци и докази до училишниот одбор на школата за која конкурираат.

Во пријавата треба да се наведат податоци за прослужено време, оценување, движење во службата, конкурирање за други школи и дали е известен органот за назначување за неговото конкурирање. Краен рок за поднесување пријави е 31 мај 1960 година.

Пријавите поднесени по таа дата нема да бидат земени во предвид.

Врз основа на чл. 7 ст. 2 од Уредбата за работните односи на уметничкиот персонал, Советот при Народниот театар во Битола за сезоната 1960/61 година

распишува

## К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1) режисер на драма	1
2) сценограф	1
3) сликар — изведувач	1
4) артисти-ки на драма	5

Поблиски информации преку управата на Народниот театар — Битола.

Рок за поднесување на молбите со опис на досегашната работа до 1 јуни 1960 година. (569)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА НАРОДНАТА  
БАНКА НА ФНРЈ — ЦЕНТРАЛА ЗА  
НР МАКЕДОНИЈА**

распишува

**К О Н К У Р С**

за прием на службеници во Народната банка  
за НРМ и тоа:

**Централа за НРМ**

1. Двајца кредитни референти за работи во Дирекцијата за кредитирање на стопанството;
2. Двајца кредитни референти за работи во Службата за општи работи по кредити;
3. Двајца правни референти од кои: еден за работи во Дирекцијата за правни работи и еден во Службата за општи и правни работи на финансиската инспекција;
4. Тројца службеници и тоа по еден во Дирекцијата за финансиско работење на стопанските организации, Дирекцијата за општествени фондови и Дирекцијата за буџетски органи и установи;
5. Двајца службеници за организационата дирекција и тоа: еден за Службата општа организација и еден за Службата унапредување на работата во Банката;
6. Еден службеник за Дирекцијата сметководство за вршење инструментална по обработката на документите;
7. Еден аналитичар за Дирекцијата анализи; и
8. Еден раководител и едн планер за Механографската служба на Банката.

**Филијала Скопје**

9. Шеф на Службата анализи.
10. Шеф на Службата за статистика.
11. Кредитен референт.

**Филијала Битола**

12. Шеф на Службата за анализи и статистика.

**Филијала Титов Велес**

13. Шеф на Службата секретаријат.

**Филијала Штип**

14. Шеф на Кредитната служба.
15. Шеф на Службата за анализи.
16. Аналитичар.
17. Правен референт.

**Филијала Ресен**

18. Кредитен референт во Службата за кредитирање на стопанството.

**Филијала Тетово**

19. Правен референт.

**Филијала Куманово**

20. Шеф на Службата за анализи.
  21. Аналитичар.
  22. Правен референт и
  23. Тројца кредитни референти.
- Услови: кандидатите под ред. бр. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 и 21 треба да имаат завршен економски факултет и над 3 години практика во финансозна или банкарска струка, кандидатите под ред. бр. 3, 17, 19 и 22 завршен правен факултет и над 3 години практика на правни работи. Додека кандидатите под реден бр. 6, 13 и 15 треба да имаат виша стручна спрема и над 5 години

практика, кандидатот ред. бр. 6 во банкарска струка, а кандидатите ред. бр. 13 и 15 во управноправната струка. Кандидатите под ред. бр. 23 треба да имаат висока или виша стручна спрема со над 5 години практика во финансозна или банкарска струка.

Кандидатите треба да имаат положен стручен испит за звањето кое го имаат, а оние кандидати кои ќе бидат примени од стопанските, општествените и другите организации, ќе бидат задолжени да го положат тој испит во законскиот рок.

На конкурсот можат да учествуваат кандидати кои ги исполнуваат условите по член 31 од Законот за јавните службеници. Платата по Законот за јавните службеници, а полагајната спрема решението за полагајните плати на службениците од Народната банка на ФНРЈ.

Молбите со биографија и детален опис на работите на кои работел кандидатот и препис од свидетелството, односно дипломата, да се достават до филијалата на Народната банка за која кандидатот конкурира или директно до Централата на Народната банка за НРМ.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето. Во случај да не се јават доволен број кандидати истиот ќе остане створен до пополнувањето. (485)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

**К О Н К У Р С**

за пополнување на работното место:

1. Директор на Младинско-детски театар — Скопје.

УСЛОВИ:

Кандидатот да има завршено академија за позоришна уметност и пет години практика во струката или оредна театарска школа со осум години практика во струката.

Молбите со нужните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до Комисијата за службенички работи при Народниот одбор на општината Идадија — Скопје, во срок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (570)

**СОДРЖИНА**

- |   |           |     |
|---|-----------|-----|
| 112. Указ за прогласување на Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители  | — — — — — | 303 |
| Закон за здравственото осигурување на земјоделските производители   | — — — — — | 303 |
| 113. Наредба за забрана на сообраќај со запрежни возила и водење и терање на добиток на јавниот пат од I ред бр. 5 Скопје — Тетово — Дебар на делот Тетово — Гостивар | — — — — — | 310 |
| 114. Наредба за забрана на сообраќај со запрежни возила и водење и терање на добиток на делови од јавниот пат од I ред број 4 Титов Велес — Демир Капија — Гевгелија  | — — — — — | 310 |